

Примено: Prapad:	10.10. 2024	
Организационен № од:	Број на акт:	Принт: Shifra:
05	570/9-1	

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

**Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје**

**Финансиски извештаи за годината што завршува  
на 31 декември 2022 година**

**и Извештај на независниот ревизор**

**Сметка за приходи од самофинансирачки активности  
(Депозитна сметка 787)**

## СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 – 2
Основни финансиски извештаи	
• <i>Биланс на состојбата</i>	3
• <i>Биланс на приходите и расходите</i>	4
Образложение кон основните финансиски извештаи	6 -12
Прилог 1 – Полугодишни извештаи за 2022 година	
Прилог 2 – Годишна сметка	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР****ДО РАКОВОДСТВОТО НА****Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје***Извештај за финансиски извештаи на депозитната сметка 787*

Извршивме ревизија на приложените основни финансиски извештаи на депозитната сметка 787 на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје (во натамошниот текст „Дирекцијата“), кои се состојат од билансот на состојба на ден 31 декември 2022 година и Билансот на приходите и расходите за годината што тогаш завршува, како и образложението кон нив (во понатамошниот текст „финансиските извештаи“).

*Одговорност на раководството за финансиските извештаи на депозитна сметка 787*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи на депозитната сметка 787 во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

*Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на ревизијата спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Законот за ревизија што се во примена во Република Северна Македонија. Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Дирекцијата со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Дирекцијата. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

*Основа за мислење со резерва*

Како што е обелоденето во Образложението 14 кон придружните финансиски извештаи, за годината што завршува на 31 декември 2021 година, Дирекцијата поднела Даночен биланс на 28 март 2022 година така што во даночната основа ги пресметала само непризнатите трошоци, а не и остварениот вишок на приходи – добивката пред оданочување во износ од 214,960 илјади денари намалено за процентуалното учество на прометот по тарифник од Влада на РСМ во износ од 101,499 илјади денари, како резултат на што пресметаниот данок на добивка требало да изнесува 11,933 илјади денари. Притоа, во поднесениот Биланс на приходи и расходи за 2021 година износот на данокот на добивка бил прикажан во износ нула. Ваквиот третман не е во согласност со барањата на законот за данокот на добивка, ниту со применливата сметководствена регулатива, како резултат на што паричните средства и пасивните временски разграничувања на 31 декември 2022 година биле преценети за 11,933 илјади денари зголемени за евентуалните казнени камати.

(продолжува)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

### ДО РАКОВОДСТВОТО И ОСНОВАЧОТ НА Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје (продолжение)

#### Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти на прашањето наведено во Основата за мислење со резерва, финансиските извештаи на депозитната сметка 787 ја презентираат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје на 31 декември 2022 година, како и резултатите од работењето за годината која тогаш завршува, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија, Законот за сметководството на буџети и буџетски корисници, како и Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и останатата применлива регулатива.

#### Останато

Ревизија на финансиските извештаи на депозитната сметка 787 на Дирекцијата се подготвени во согласност со сметководствената регулатива на Република Северна Македонија за годината што завршува на 31 декември 2021 година не била извршена бидејќи Дирекцијата немала обврска да има ревидирани финансиски извештаи.

Приложените ревидирани основни финансиски извештаи на депозитната сметка 787 не биле потпишани од страна на в.д. директорот Гоце Димовски бидејќи неговото назначување на функцијата било на 2 јули 2024 година, односно после поднесувањето на годишната сметка на 2 март 2023 година.

#### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Дирекцијата е одговорно за подготвување на полугодишните извештаи за 2022 година (прилог 1 кон финансиските извештаи на депозитната сметка 787) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи на депозитната сметка 787) во согласност со Законот за сметководството на буџети и буџетски корисници и Законот за технолошки индустриски развојни зони и истите се прифатени и одобрени од раководството на Дирекцијата. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на полугодишните извештаи за 2022 година со годишната сметка и финансиски извештаи на депозитната сметка 787 на Дирекцијата. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи што е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во полугодишните извештаи за 2022 година се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на депозитната сметка 787 на Дирекцијата за годината што завршува на 31 декември 2022.

МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Јане Иванов  
Овластен ревизор  
Управител

Скопје  
8 октомври 2024 година



Јане Иванов  
Овластен ревизор

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Основни финансиски извештаи  
(депозитна сметка 787)

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
31 декември 2022 година  
(износи во илјади денари)

	Белешка	Годината што завршува на	
		31 декември 2022	31 декември 2021 <i>(неревидирано)</i>
<b>АКТИВА</b>			
<b>Тековни средства</b>			
Парични средства	3	94,925	215,029
Побарувања од купувачи	4	64,803	38,158
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	5	78,715	42,650
Побарувања од државата и други институции		18,485	297
Активни временски разграничувања	6	2,685	28,680
		<b>259,613</b>	<b>324,814</b>
<b>Постојани средства</b>			
Материјални средства во подготовка		-	4,858
		-	<b>4,858</b>
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>		<b>259,613</b>	<b>329,672</b>
<b>ПАСИВА</b>			
<b>Извори на деловни средства</b>			
Државен-јавен капитал		-	4,858
		-	<b>4,858</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски кон добавувачи	7	2,465	1,928
Останати обврски	8	7,651	220
Пасивни временски разграничувања	9	249,497	322,666
		<b>259,613</b>	<b>324,814</b>
<b>ВКУПНА ПАСИВА</b>		<b>259,613</b>	<b>329,672</b>

Образложението кон основните финансиски извештаи претставува составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за 2022 година се прифатени и одобрени од раководството на Дирекцијата на 2 март 2023 година.

Гоце Димовски  
в.д. Директор

  
Валентина Лековска  
Сметководител

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Основни финансиски извештаи  
(депозитна сметка 787)

**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**  
За годината што завршува на 31 декември 2022 година  
(износи во илјади денари)

	Белешка	Годината што завршува на	
		31 декември 2022	31 декември 2021 (неревидирано)
<b>РАСХОДИ</b>			
<b>Тековни расходи</b>	11		
Патни и дневни расходи		(1,205)	(471)
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		(505,248)	(149,789)
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка		(1,922)	(1,314)
Поправка и тековно одржување		(19,288)	(11,642)
Договорни услуги		(46,728)	(35,958)
Други тековни расходи		(21,450)	(20,233)
		<u>(595,841)</u>	<u>(219,407)</u>
<b>Капитални расходи</b>	10,12		
Купување на опрема и машини		(18,208)	(16,021)
		<u>(18,208)</u>	<u>(16,021)</u>
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>		<u>(614,049)</u>	<u>(235,428)</u>
<b>ПРИХОДИ</b>			
	13		
Приходи од закупнина на објекти		3,055	2,260
Други владини услуги		201,474	136,133
Пренесени приходи од минати години		214,960	233,105
Останати неданочни приходи		283,973	74,334
Приходи остварени при закуп на градежно земјиште		5,431	4,556
		<u>708,893</u>	<u>450,388</u>
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>		<u>708,893</u>	<u>450,388</u>
Остварен вишок на приходи – Добивка пред оданочување		94,844	214,960
Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходите	14	(7,823)	-
<b>Нето вишок на приходи – Добивка по оданочување</b>		<u>87,021</u>	<u>214,960</u>
<b>РАЗЛИКА НА РАСХОДИ И ПРИХОДИ ЗА ПРЕНОС ВО НАРЕДНИ ГОДИНИ</b>		<u>87,021</u>	<u>214,960</u>

Образложението кон основните финансиски извештаи претставува составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за 2022 година се прифатени и одобрени од раководството на Дирекцијата на 2 март 2023 година.

Гоце Димовски  
в.д. Директор

  
Валентина Лековска  
Сметководител

Основни финансиски извештаи  
(депозитна сметка 787)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА**  
За годината што завршува на  
**31 декември 2022**  
(износи во илјади денари)

	<u>Државен-јавен капитал</u>	<u>Вкупно</u>
<b>На 1 јануари 2021 година</b>	4,858	4,858
Нови набавки на материјални средства	-	-
Пренос на буџетска сметка 637	-	-
<b>На 31 декември 2021 година (неревидирано)</b>	<u>4,858</u>	<u>4,858</u>
<b>На 1 јануари 2022</b>	4,858	4,858
Нови набавки на материјални средства	1,021	1,021
Пренос на буџетска сметка 637	(5,879)	(5,879)
<b>На 31 декември 2022 година</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(депозитна сметка 787)  
31 декември 2022 година

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Скопје е владина државна институција формирана во согласност со Уставот и законите на Република Северна Македонија. Дирекцијата официјално започна со работа на 15 февруари 2007 година.

**Седиште:** Булевар Партизански Одреди бр.2 Скопје – Центар, Центар

**Дејност:** 84.13 – Управување и давање помош за поуспешно деловно работење

### **Законска рамка**

Закон за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16, 83/18 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 13/23).

### **Организациони единици**

- Сектор за општи, нормативни работи и јавни набавки,
- Сектор за управување со ресурси,
- Сектор за анализа, преговори и следење на договори за државна помош,
- Одделение за маркетинг и комуникација,
- Сектор за планирање и реализација на проекти и подготовка на зоните,
- Сектор за управување и одржување на зони и односи со корисници,
- Сектор за одобренција за градење и употреба во зоните,

### **Директор**

Во текот на 2024 со Решение бр. 14-5991/2 од 2 јули 2024 разрешен е дотогашниот вршител на должноста Директор Г-дин Јован Деспотовски, додека со Решение бр. 14-5622/1 од 2 јули 2024 година за , вршител на должноста Директор е назначен Г-дин Гоце Димовски:

### **Членови на управен одбор**

Членови на Управен одбор се:

- 1) Г-дин Џелил Ахмет – претседател (од 11 мај 2021 година – тековно)
- 2) Г-ѓа Ширет Елези – потпретседател (од 17 ноември 2020 година – тековно)
- 3) Г-дин Виктор Андонов – член (од 24 јули 2019 година – тековно)
- 4) Г-ѓа Јасмина Мајстороска – член (од 18 октомври 2022 година – тековно)
- 5) Г-дин Пјетро Стерпоне – член (од 2 март 2022 година – тековно)
- 6) Г-дин Саво Стаковик – член (од 2 март 2022 година – тековно)
- 7) Г-дин Игор Здравески – член (од 2 март 2022 година – тековно)

### **Надлежности**

Дирекцијата ги има следниве надлежности:

- Планирање и развој на зоните и обезбедување на услови за користење на просторот.
- Анализа на локацијата и обезбедување услови за планирање на истата.
- Обезбедување на целокупната соодветна планска документација согласно со закон потребна за основање на зоната.
- Обезбедување на целокупната соодветна проектна техничка документација согласно со закон за изградба и функционирање на зоната.
- Промоција и реклама на зоните и остварување односи со јавноста.
- Привлекување основачи и корисници на зоната.
- Водење евиденција на дејностите во просторот на зоната.



Образложение кон основните финансиски извештаи  
(депозитна сметка 787)  
31 декември 2022 година

**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)**

*Надлежности (продолжение)*

- Донесување решение за започнување со работа, решение за започнување со работа на проширување на капацитетот на постојното претпријатие, решение за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи, решение за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие на корисникот на зоната
- Донесување решение за укинување на решението за започнување со работа решение за започнување со работа на проширување на капацитетот на постојното претпријатие, решение за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи, решение за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие на корисникот на зоната.
- Донесување решение за започнување со работа на зоната, во случај кога основач на зоната не е Владата на Република Македонија.
- Донесување акт за укинување на решението за започнување со работа на зоната, во случај кога основач на зоната не е Владата на Република Македонија.
- Донесување на тарифник за надоместоци за извршени услуги на основачот и тарифник за надоместоци за извршени услуги на корисникот, за кои Владата на Република Македонија дава согласност.
- Дирекцијата има и други надлежности во согласност со Законот за технолошки индустриски развојни зони.

**2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи**

Дирекцијата ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на буџети и буџетски корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11, 145/15 и 170/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21), Правилникот за сметководство на буџети и буџетски корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/03, 62/06, 8/09, 175/11 и 101/13), Правилникот за содржина на одделни сметки во сметководството на буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/02 и 98/02 и 175/11), како и според сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија кај буџетите и буџетските корисници, односно Меѓународните сметководствени стандарди за јавен сектор на готовинска основа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2005), што се применуваат од 1 јануари 2006 година.

Финансиските извештаи на Дирекцијата се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

**2.2 Признавање на приходите и расходите**

Дирекцијата ги евидентира приходите и другите приливи и расходите и другите одливи со спроведување на сметководственото начело на парично искажување. Тоа значи дека приходите и другите приливи се признаваат на готовинска основа во пресметковниот период во кој настанале, според критериумот на мерливост и расположливост. При тоа, приходите се мерливи кога можат вредносно да се изразат на готовинска основа, а се расположливи кога се остварени во пресметковниот период, односно до 31 декември во тековната година.

Расходите и другите одливи се признаваат на готовинска основа во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(депозитна сметка 787)  
31 декември 2022 година  
(износи во илјади денари)

**2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**2.3 Трансакции во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

**2.4 Побарувања**

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност. За стари и сомнителни побарувања се врши исправка или отпис.

**2.5 Обврски**

Обврските се прикажани по нивната номинална вредност. Неизмирените обврски се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. На крајот на периодот за известување на неисплатените обврски им се спротивставуваат побарувања за неисплатени обврски искажани на активни временски разграничувања.

**2.6 Сметководствен принцип на континуитет**

Финансиските извештаи на Дирекцијата се подготвени врз основа на принципот на континуитет на и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

**3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Парични средства и парични еквиваленти на депозитна сметка	94,925	215,029
	<b><u>94,925</u></b>	<b><u>215,029</u></b>

**4. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Побарувања од купувачи во земјата	64,803	38,158
	<b><u>64,803</u></b>	<b><u>38,158</u></b>

**5. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ**

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Побарувања за аванси, депозити и кауции	78,715	42,650
	<b><u>78,715</u></b>	<b><u>42,650</u></b>

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(депозитна сметка 787)  
31 декември 2022 година  
(износи во илјади денари)

<b>6. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>31 декември 2022</b>	<b>31 декември 2021</b>
Активни временски разграничувања	2,685	28,680
	<b>2,685</b>	<b>28,680</b>
<b>7. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ</b>	<b>31 декември 2022</b>	<b>31 декември 2021</b>
Обврски кон добавувачи во земјата	2,465	1,928
	<b>2,465</b>	<b>1,928</b>
<b>8. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>	<b>31 декември 2022</b>	<b>31 декември 2021</b>
Обврски за примени аванси	220	220
Обврски за даноци и придонеси од добивка	7,431	-
	<b>7,651</b>	<b>220</b>
<b>9. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>31 декември 2022</b>	<b>31 декември 2021</b>
Пасивни временски разграничувања	249,497	322,666
	<b>249,497</b>	<b>322,666</b>

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(депозитна сметка 787)  
31 декември 2022 година  
(износи во илјади денари)

10. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Градежни објекти	Опрема и мебел	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2021	-	-	4,858	4,858
Набавки	-	9,074	-	9,074
Пренос на буџетска сметка 637	-	(9,074)	-	(9,074)
На 31 декември 2021	-	-	4,858	4,858
На 1 јануари 2022	-	-	4,858	4,858
Набавки	-	18,208	1,021	19,229
Пренос на буџетска сметка 637	-	(18,208)	(5,879)	(24,087)
На 31 декември 2022	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
На 1 јануари 2021	-	-	-	-
Тековна амортизација	-	-	-	-
На 31 декември 2021	-	-	-	-
На 1 јануари 2022	-	-	-	-
Тековна амортизација	-	-	-	-
На 31 декември 2022	-	-	-	-
Сметководствена вредност:				
На 31 декември 2022	-	-	-	-
На 31 декември 2021	-	-	-	-

11. ТЕКОВНИ РАСХОДИ

	Годината што завршува на	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Патни и дневни расходи	1,205	471
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	505,248	149,789
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1,922	1,314
Поправка и тековно одржување	19,288	11,642
Договорни услуги	46,728	35,958
Други тековни расходи	21,450	20,233
	<b>595,841</b>	<b>219,407</b>

Комуналните услуги, греење, комуникација и транспорт во износ од 505,248 илјади денари (2021: 149,789 илјади денари) вклучуваат трошоци за греење и материјали за греење во износ од 478,115 илјади денари – значајно зголемување заради енергетска криза (2021: 121,475 илјади денари), комунални услуги во износ од 23,205 илјади денари (2021: 25,617 илјади денари), комуникациски трошоци во износ од 2,311 илјади денари (2021: 1,182 илјади денари) и трошоците за транспорт во износ од 1,617 илјади денари (2021: 1,515 илјади денари).

12. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	Годината што завршува на	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Купување на опрема и машини	18,208	16,021
	<b>18,208</b>	<b>16,021</b>

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(депозитна сметка 787)  
31 декември 2022 година  
(износи во илјади денари)

13. ПРИХОДИ

	Годината што завршува на	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Приходи од закупнина на објекти	3,055	2,260
Други владини услуги	201,474	136,133
Пренесени приходи од минати години	214,960	233,105
Останати неданочни приходи	283,973	74,334
Приходи остварени при закуп на градежно земјиште	5,431	4,556
	<b>708,893</b>	<b>450,388</b>

Други владини услуги во износ од 201,474 илјади денари (2021: 136,133 илјади денари) се однесуваат на надоместоци кои Дирекцијата ги наплаќа од корисниците на ТИРЗ, како што се записи за влез и излез во и од зоните, месечни надомести за одржување на инфраструктурата во зоните, како и закупнина за користење на деловен простор.

Останати неданочни приходи во износ од 283,973 илјади денари (2021: 74,334 илјади денари) се однесуваат на приходи од продажба на потрошен гас на корисниците на ТИРЗ.

14. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Во илјади денари За годината што завршува на	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Остварен вишок на приходи - Добивка пред оданочување	94,844	-
% учество на промет по тарифник од Влада на РСМ	(21,767)	-
Непризнати трошоци за даночни цели	5,151	5,869
Даночна основа	78,228	5,869
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	78,228	5,869
Пресметан данок на добивка (10%)	7,823	587
Ефективна стапка	8.25%	-

За годината што завршува на 31 декември 2021 година, Дирекцијата поднесе Даночен биланс на 28 март 2022 година така што во даночната основа ги пресмета само непризнатите трошоци, а не и остварениот вишок на приходи – добивката пред оданочување во износ од 214,960 илјади денари намалено за процентуалното учество на прометот по тарифник од Влада на РСМ во износ од 101,499 илјади денари, како резултат на што пресметаниот данок на добивка требаше да изнесува 11,933 илјади денари. Притоа, во поднесениот Биланс на приходи и расходи за 2021 година износот на данокот на добивка е прикажан во износ нула. Ваквиот третман не е во согласност со барањата на законот за данокот на добивка, ниту со применливата сметководствена регулатива, како резултат на што обврската за данок на добивка е потценета, а пасивните временски разграничувања се преценети за 11,933 илјади денари зголемени за евентуалните казнени камати на 31 декември 2022 година.

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(депозитна сметка 787)  
31 декември 2022 година

**15. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

Нема други настани кои бараат корекција или дополнителни обелоденувања во финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2022 година.

**16. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2022 и 2021 година се следните:

	<b>31 декември 2022</b>	<b>Во денари 31 декември 2021</b>
ЕУР	61.4932	61.6270

ПРИЛОГ 1 – ПОЛУГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ за 2022 година

ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА



ЕМБС: 05450411

Целосно име: Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности - 787

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

### Биланс на приходи и трошоци

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	219.406.644,00			595.841.408,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	219.406.644,00			595.841.408,00
13	-- Патни и дневни расходи	470.669,00			1.204.838,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	149.788.885,00			505.247.925,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.313.644,00			1.921.718,00
16	-- Поправка и тековно одржување	11.641.904,00			19.287.847,00
17	-- Договорни услуги	35.958.213,00			46.727.601,00
18	-- Други тековни расходи	20.233.329,00			21.451.479,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	16.021.494,00			18.207.631,00
45	-- Купување на опрема и машини	16.021.494,00			18.207.631,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	235.428.138,00			614.049.039,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	214.960.190,00			94.843.617,00
61	-- В) ДАНОЦИ ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ				7.822.784,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	214.960.190,00			87.020.833,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	214.960.190,00			87.020.833,00
66	-- За пренос во наредна година	214.960.190,00			87.020.833,00
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	450.388.328,00			708.892.656,00

77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	212.727.837,00			488.502.236,00
80	-- Такси и надоместоци	2.260.079,00			3.055.347,00
81	-- Други владини услуги	136.133.339,00			201.473.757,00
82	-- Други неданочни приходи	74.334.419,00			283.973.132,00
83	-- III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (084 до 087)	4.555.802,00			5.430.988,00
86	-- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4.555.802,00			5.430.988,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	233.104.689,00			214.959.432,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	233.104.689,00			214.959.432,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	450.388.328,00			708.892.656,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	450.388.328,00			708.892.656,00

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	4.858.275,00			
122	-- Материјал.сред.во подготовка	4.858.275,00			
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	324.814.454,00	259.613.159,00		259.613.159,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	215.029.023,00	94.925.070,00		94.925.070,00
126	-- Сметка	214.959.432,00	94.843.617,00		94.843.617,00
127	-- Благајна	69.591,00	81.453,00		81.453,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	38.157.602,00	64.802.525,00		64.802.525,00
138	-- Побарувања од купувачи во земјата	38.157.602,00	64.802.525,00		64.802.525,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	42.650.373,00	78.715.251,00		78.715.251,00
144	-- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	297.296,00	18.485.076,00		18.485.076,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	28.680.160,00	2.685.237,00		2.685.237,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	329.672.729,00	259.613.159,00		259.613.159,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	4.858.275,00			
162	-- Државен -јавен капитал	4.858.275,00			
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	324.814.454,00			259.613.159,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи	1.928.470,00			2.464.845,00

(176 до 179)				
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	1.928.470,00		2.464.845,00
180	-- в) Примени аванси, депозити и кауции	220.392,00		220.392,00
196	-- е) Обврски за даноци и придонеси од добивка			7.431.339,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	322.665.592,00		249.496.583,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	329.672.729,00		259.613.159,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	6.080.956,00			14.689.448,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	1.791.636,00			2.473.223,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	1.182.834,00			2.310.736,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	782.363,00			1.297.848,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	39.636,00			50.669,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	9.036.241,00			46.138.183,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	180.657,00			364.493,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	20.233.329,00			21.451.479,00
684	-- Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	2.260.079,00			3.055.347,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2548	- 84.13 - Управување и давање помош за поуспешно деловно работење				708.892.656,00

Потпишано од:

VALENTINA LEKOVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2.

OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.



# ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

Посебен  
даночен статус

Заштитни  
друштва  ТИРЗ  Казнено поправни  
домови

Единствен  
даночен број

4030999393528

Скратен назив  
и адреса на вистинско  
седиште за контакт

DIREKCIJA ZA TEHNOLO[KI INDUSTRIRSKI RAZVOJNI ZON

Телефон

02/3111-166

e-пошта

info@fez.gov.mk

\* Подолнува Урбана за јавна бирова

28/02/2023 14:19:35

2802231704 45

ULEVAR PARTIZANSKI ODRED, 2 SKOPJE-ЦЕ

Даночен период

од 01/01/2022

до 31/12/2022

Рок за  
поднесување

15/03/2023

Исправка  
на ДБ

Број

## УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"Без грешка"

		АОП
I.	Финансиски резултат во Биланс на успех	01 <input type="checkbox"/> 73077007
II.	Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02 <input type="checkbox"/> 5150838
1.	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03 <input type="checkbox"/> 0
2.	Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04 <input type="checkbox"/> 0
3.	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05 <input type="checkbox"/> 0
4.	Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06 <input type="checkbox"/> 0
5.	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07 <input type="checkbox"/> 0
6.	Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	08 <input type="checkbox"/> 0
7.	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09 <input type="checkbox"/> 0
8.	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10 <input type="checkbox"/> 0
9.	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11 <input type="checkbox"/> 0
10.	Надоместоци за лица полонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12 <input type="checkbox"/> 0
11.	Скритени исплати на добивки	13 <input type="checkbox"/> 0
12.	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14 <input type="checkbox"/> 3910675
13.	Трошоци за репрезентација	15 <input type="checkbox"/> 908130
14.	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	16 <input type="checkbox"/> 0
15.	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17 <input type="checkbox"/> 0
16.	Трошоци за донации во спортиот согласно со членот 30-а од ЗДД	18 <input type="checkbox"/> 0
17.	Трошоци во основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19 <input type="checkbox"/> 0
18.	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20 <input type="checkbox"/> 0
19.	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21 <input type="checkbox"/> 0
20.	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна исплата	22 <input type="checkbox"/> 0
21.	Трошоци за стипендии	23 <input type="checkbox"/> 0
22.	Трошоци на кало, растур, криш и расипување	24 <input type="checkbox"/> 0
23.	Граен отпис на ненаплатени побарувања	25 <input type="checkbox"/> 0
24.	Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26 <input type="checkbox"/> 0
25.	Трошоци за практикантске работи над износите пропишани во Законот за практиканство	27 <input type="checkbox"/> 0
26.	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28 <input type="checkbox"/> 0
27.	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29 <input type="checkbox"/> 0

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30		0
29.	Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31		0
30.	Трошоци за исправка на вредноста на неплатени побарувања	32		0
31.	Износ на неплатени побарувања од заем	33		0
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34		0
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35		0
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36		0
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37		0
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38		0
37.	Други усогласувања на расходи	39		0
<b>III. Даночна основа (I+II)</b>		40		332033
<b>IV. Намалување на даночна основа (AOP 42+ AOP 43+ AOP 44+ AOP 45+ AOP 46+ AOP 47+ AOP 48)</b>		41		78227845
38.	Износ на неплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42		0
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43		0
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44		0
41.	Износ на неискористен дел од камати над износот утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и б), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се исказани како приход	45		0
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46		0
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47		0
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48		0
<b>V. Даночна основа по намалување (III- IV)</b>		49		78227845
<b>VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)</b>		50		7822785
<b>VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP 52+AOP 53+AOP 54+AOP 55)</b>		51		0
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 Фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52		0
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53		0
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54		0
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55		0
<b>VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)</b>		56		7822785
49.	Платени аконглиции на данокот на добивка за даночниот период	57		62843
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58		328612
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (AOP 56-AOP 57-AOP 58)	59		7431330
<b>IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>				
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60		0
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покрите во рок од три години не е изминато	61		0
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62		0
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63		0
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64		0
57.	Остварен вкупен приход во годината	65		708892656
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66		0
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67		0
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68		0
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69		0
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70		0

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство) >>>  
За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука(Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД) >>>

### ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Ленче Папазовска	Датум на пополнување	28/02/2023 14:16:46
ЕДБ / ЕМБГ	3012957455025	Потпис	
Својство	Полномошник		

### ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Ленче Папазовска	Датум на пополнување	28/02/2023 14:19:35
ЕМБГ	3012957455025	Потпис	Електронски потпишана
Својство	Полномошник		

Податоци за  
обработката

obработena vo UJP DB za aktiven obrznik so doplata prijavata nema greška

\* Подолнува Управа за даночни работи

Бр. 01-450/1

28.02 2023 год./vii

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2022 година  
 За сметка од самофинансирачки активности - сметка 787

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во 2022 година ги оствари следните приходи:

1. Вкупни приходи 2022 година

Назив на приходот	Износ
Закупнина од објекти	3,055,347.00
Други владини услуги	201,473,757.00
Пренесени приходи од минати години konto-2960	214,959,432.00
Останати неданочни приходи	283,973,132.00
Приходи остварени при закуп на градежно земјиште	5,430,988.00
<b>Вкупни приходи</b>	<b>708,892,656.00</b>

2. Вкупни расходи за 2022 година

420110	Патувања во земјата-патни трошоци	2,186.00
420120	Патувања во земјата-патни трошоци	59,122.00
420130	Патувања во земјата-споредни расходи	21,560.00
420210	Патување во странство-патни расходи	90,227.00
420220	Патување во странство-патни расходи	536,670.00
420230	Патувања во странство-споредни расходи	458,770.00
420240	Патувања во странство-споредни расходи	36,303.00
<b>420</b>	<b>Вкупно</b>	<b>1,204,838.00</b>
421110	Електрична енергија	14,689,448.00
421120	Водовод и канализација	2,473,223.00
421130	Губретарина	32,950.00
421190	Други комунални такси и услуги	6,009,723.00
421210	Централно греење	446,321.00
421290	Други материјали за греење	477,668,575.00
421310	Пошта	144,095.00
421320	Телефон и телефакс	1,525,948.00
421390	Други трошоци за комуникација	640,693.00
421410	Горива масла(мотрни возила)	1,297,548.00
421420	Регистрација на моторни возила	64,203.00
421430	Транспорт на стоки	41,300.00
421440	Транспорт на луѓе	213,898.00
<b>421</b>	<b>Вкупно</b>	<b>505,247,925.00</b>
423110	Канцелариски материјал	305,090.00
423120	Списанија,весници и други	100,990.00
423190	Други административни расходи	37,760.00
423210	Материјали за аоп	117,430.00
423710	Средства за хигиена	194,379.00



423810	Ситен инвентар	1,135,552.00
423830	Резервни делови	9,648.00
423990	Други материјали	20,869.00
<b>423</b>	<b>Вкупно</b>	<b>1,921,718.00</b>
424110	Поправка, сервисирање на лесни возила	898,867.00
424210	Одржување на згради	3,220,818.00
424220	Услуги за обезбедување	2,335,379.00
424390	Одржување на други градби	7,352,039.00
424420	Поправка и одржување на софтвер и хардвер	1,070,070.00
424430	Поправка и одржување на машина	1,381,477.00
424440	Поправка и одржување на друга опрема	2,952,647.00
424590	Одржување на други зелени површини	76,550.00
<b>424</b>	<b>Вкупно</b>	<b>19,287,847.00</b>
425130	Изнајмување на друг тип на простори	144,000.00
425150	Изнајмување на моторни возила	30,256.00
425220	Банкарска провизија	50,669.00
425230	Осигурување на вработени	122,455.00
425250	Осигурување на недвижности	148,023.00
425260	Осигурување на моторни возила	94,015.00
425310	Правни услуги	1,191,496.00
425320	Судски вештачења	32,271.00
425910	Преведувачи	153,610.00
425970	Консултански услуги	7,408,200.00
425990	Други договорни услуги	37,352,606.00
<b>425</b>	<b>Вкупно</b>	<b>46,727,601.00</b>
426210	Расходи за репрезентација	1,009,033.00
426310	Семинари и конференции	1,421,094.00
426410	Објавување на огласи	11,876,379.00
426990	Други опративни расходи	7,144,973.00
<b>426</b>	<b>Вкупно</b>	<b>21,451,479.00</b>
480140	Купување на информатичка видео опрема	3,400,865.00
480150	Купување на кујнска опрема	16,498.00
480190	Купување на друга опрема	14,790,268.00
<b>480</b>	<b>Вкупно</b>	<b>18,207,631.00</b>

Вкупно Приходи: 708,892,656.00 ден.

Вкупно Расходи: 614,049,039.00 ден.

Разлика на приходи и расходи: 94,843,617.00 ден.

Во текот на 2022 година ДТИРЗ ги нема подмирено обврските спрема следните добавувачи

Службен весник	7,900.00
ЕВН Македонија	88,569.00
Македонска Пошта - Скопје	8,062.00
СОС Детско село Македонија	12,000.00
Воденица Мулино Оне	5,640.00

Динамикс ДОО Експорт-Импорт	5,400.00
Биро за јавни набавки	2,124.00
Глобал Трип ДОО	18,563.00
Огнопревент Инжинеринг	-10,797.00
Еден на еден ДООЕЛ	110,605.00
Метрополис радио ДОО	245,794.00
Нелт СТ ДООЕЛ	64,083.00
БД Група ДООЕЛ	298,564.00
ВК Дистрибуција	14,986.00
2 СС ДООЕЛ	762,071.00
Зои Пер Компани	762,071.00
Пантер Мис Иван	57,310.00
Фиш Хаус Делфин	11,900.00
<b>ВКУПНО</b>	<b>2,464,845.00</b>

ДТИРЗ на 31.12.2022 побарува од следните купувачи

Дени Интернационал	4,720.00
Ред Шпед	-106,086.00
Џонсон Мети	22,564,794.50
ДЛ Конкорд	1,180.00
Продис ДООЕ Аспектус	968,008.00
Кемет Електроникс Македонија АД	547,201.00
Витек Македонија ДОО	1,222,575.50
Ван Хоолд Македонија	13,663,077.00
Адиент Сеадинг - Џонсон Контролс	296,170.00
Техникал Текстајлс	710,318.00
Макдиа ДООЕЛ Скопје	223,858.00
Ки Сејфти Системс Македонија	-92,877.00
АРЦ Аутомотив Македонија	1,856,234.00
Кондево РГ	50,849.00
Гентерм Македонија	668,369.00
ОДВ Електрик	206,285.00
Аптив Сервисес-Делфи Електроникс системс	791,411.00
Хај Тек Асембли Центар	1,157,301.00
Леар Корпоратион	323,100.00
Адиент Аутомотив ДООЕЛ Струмица	152,699.00
Инјектиомн Моулдинг Прилеп	25,920.00
Вик	24,750.00
Џагатај Отомотив Кабло Електрик Системлер	321,096.00
Герман Електро Мехатроникс	4,221,370.00
Мурат Виринг Системс Македонија	5,235,111.00
АК Инвест ДООЕЛ Тетово	143,370.00
жЈуроп Шик Абсорберс Ипротекс	146,350.00
Баумер ДООЕЛ	400,979.00
АМ Проперти	201,934.00

Балканлар Пластик Производство	1,619,030.00
Дура Аутомотив	2,074,439.00
Герешхајмер	1,874,785.00
Нит Мак Експорт Импорт Тетово	9,440.00
Глас Флекс	47,250.00
Квенберг Логистикс Македонија	103,736.00
АИМ Инвестментс	267,052.00
Пурпласт	603,356.00
БА Конструкцион Гроуп	1,593.00
Дура Аутомotive Стрекчерс	1,648,247.00
Дура Аутомotive Екструзнос	173,165.00
Магна Мирорс Саут-Ист Јуโรป	206,150.00
Текнопанел	244,215.00
<b>ВКУПНО</b>	<b>64,802,525.00</b>

ДТИРЗ на 31.12.2022 побарува од следните кклиенти по основ на дадени аванси

ЕВН Македонија АД	42,601.00
ДХЛ Експрес Македонија	3,973.00
Макпетрол Гас	21,917,989.00
Јавно претпријатие за државни патишта	16,588.00
АД Осигурителна полидса	500.00
Македонија 2025	18,450.00
Агенција за катастар на недвижности	23,300.00
Е.М.С. А.Ц.Е Скопје	10,500.00
ЈП Градски паркинг	990.00
Етес Ком ДС	3,800.00
Еуро Консалт Плус	4,000.00
ЕСМ Продажба ДООЕЛ Скопје	56,672,560.00
<b>ВКУПНО</b>	<b>78,715,251.00</b>

Изготвил,  
Ленче Папазовска



Управен одбор

